

20091392712

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2009  
07-4781/1  
16 2009

16

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1

„ „ ој 14/2007, 103/2008, 130/2008), („ 4 (1) „ 7  
: „ „ „  
: „ „  
8 „ „ : „  
25%  
„ „  
13 : „ „  
/ „  
2  
4- : „ „

3

4- (5) (6), (7), (8) (9), :

„(6) 50

(7) (6)

:  
- 100%

50

-50%

50 100

-34%

100

(8) (7)

(9) 5 (1) 1 2  
5 (1)

1 2 6, 7 8  
6, 7 8  
(1) „  
(6) (10)  
(7) (11) : „

„(11) , ,

, „

„(12) (8) (12) : o 28

, „

(9) (13).

4

5 (1) : „  
4- , ,

1 “ “ : „

2 : “

„2) ,

, „

6 (1) : 5  
 ” , 4- ,  
 , “  
 “, 6- (3) 1 10 6 : „10  
 20 : „20 “  
 2 3 10 : „10 “  
 7 (1) 7 : “  
 4- 5 6 , :“  
 8 (1) 8 : “  
 4- , :“  
 7 , :“  
 T 2 :  
 „2)  
 ,  
 4 4 ;“  
 5 : “  
 4 ,  
 8- „ ,  
 8 8- , 9 :  
 ”  
 8-  
 (1)  
 (2) (1) :  
 - ,  
 - ,  
 - ,  
 - ,  
 - ,

- , -  
-  
(3) .  
(2) ,  
(4) .  
30  
(3) .“  
10  
9 (1) “ “ :“  
(7) “ (8), :  
„(8) 5  
“  
11 (1) : 11  
” -  
“ ,  
12  
(4) 33 (1) “ “ “ :“ “ “ “  
13  
“ ”